

С Л У Ж Б Е Н В Е С Н И К Н А
ФЕДЕРАЛНА ЕДИНИЦА МАКЕДОНИЈА ВО ДЕМОКРАТСКА ФЕДЕРАТИВНА
Ј У Г О С Л А В И Ј А

23. II. 1945 гр. Скопје

Год. I Број 2

О Д Л У К А

за распишување на избори за селски, /градски, реонски/ и околиски
народно ослободителни одбори во федерална единица Македонија

Нена др. 4/45

12

ПРЕЗИДИУМОТ НА АНТИФАШИСКОТО СОБРАНИЕ НА НАРОДНО ОСЛОБОДУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА /АСНОМ/ НА ЗАСЕДАНИЕТО СИ ОТ 22.II.1945 год.
ДОНЕСЕ СЛЕДНОТА

О Д Л У К А

за распишување на избори за селски, /градски, реонски/ и околски НОО-и во федералната единица Македонија.

I-РАСПИШУВАЊЕ И ВРЕМЕ НА ИЗБОРИТЕ

Чл.1 На територијата на федералната единица Македонија се распишуват избори за селски /градски, реонски/ и околски НОО-и. Изборите ќе се вршат во времето от 11-III-1945 год. до 25-III-1945 год. вклучително.

За општинските НОО избори не се распишуват но истите се формираат со делегирајне от новизбраните членови на селските НОО-и по оваја повелба, ки ги избираат на своето прво заседание. Подробни определби за составот на општинските НОО ќе се донесат дополнително.

II ИЗБОРНИ ЕДИНИЦИ

А- За селски /градски, реонски/ НОО-и.

Чл. 2 Изборни единици за избори во селските/градски, реонски НОО са селата /градови, реони/.

Секое село /град, реон/ избира свој НОО.

Во селските/градски, реонски/ НОО села/ градови, реони/

кои имат:

до 200 жители избират по 3 члена

от 201 до 500 жители избират по 5 члена

от 501 до 1.000 жители избират по 7 члена

от 1.001 до 2.000 жители избират по 9 члена

от 2.001 до 5.000 жители избират по 17 члена

от 5.001 до 12.000 жители избират по 25 члена

от 12.000 до 25.000 жители избират по 31 член,

преку 25.000 жители избират 35 члена

Села кои имат помалце от 200 жители може надлежниот НОО да ги состави, или такво село да го придобав на некое блиско по-големо село во една селска единица, во кој случај да се води сметка за нивната економска и соопштителна поврзаност и за желанијата на населението. Во овој случај оваја единица се смета како едно село во смисал на оваја Одлука.

Б - За околските НОО - и.

Чл. 3 Изборни единици за избори во околските НОО са општините и градовите, а за главниот град Скопје реоните.

Во околските НОО општините / градови, реони/ во главниот град Скопје избират:

1/ во околните Битола, Гостивар, Кавадар, Кичево, Крива Паланка, Крушево, Куманово, Охрид, Прилеп, Скопје, околия Скопје град, Струмица, Струга, Велес, Тетово и Брод кои имат:

до 1500 жители ----- по 1 член

от 1501 до 2500 жители ----- по 2 члена.

и т.н. на секои понатамошни 1000 жители уште по еден член.

2/ во околиите Берово, Царево Село, Дебар, Галичник, Гевгели, Кратово, Неготино, Радовиш, Ресен, Свети Никола, Штип, Валандово, Злетово, и Пехчиво, Морихово кои имат:

до 750 жители ----- по 1 член

от 750 до 1250 жители ----- по 2 члена

от 1251 до 1750 жители ----- по 3 члена

и т.н. и на секои понатамошни 500 жители уште по еден член.

3/ Селата од подручјето на главниот град Скопје кои имат 750 до 1500 жители по еден член на секои понатамошни 1000 жители, по

еден.

Во околиите кади има општини, Околиската избирачка комисија ги одредува изборните единици и бројот на одборниците от секоја единица сообразувајќи се со горната скала.

III-ГЛАСУВАЧКИ МЕСТА / ИЗБИРАЛИШТА/

Чл. 4- Во селата кои имат до 1000 жители, а во градовите /реоните/ до 1500 изборите ќе стануваат на едно избиралиште.

Селата кои бројат над 1000 жители, а градовите /реоните/ над 1500 селскиот, односно градскиот /реонскиот/ НОО, а каде нема такви општинскиот НОО ќе ги подели на повеќе гласувачки места-махали, така да на едно гласувачко место за селата нема повеќе от 1000 жители, а за градовите /реоните/ 1500. Секое гласувачко место ќе има едно избиралиште.

Чл. 5- Избиралиштите места ќе бидат во општините, училиштата и други јавни згради. Кади има повеќе избирачки места-махали, или каде јавните згради са неподобни за избиралиштата селскиот /градскиот, реонски/ НОО, а каде нема такви општинскиот НОО ќе определат друго за това годно место. Зградата во која се врши избирачкото требе да биде достатачно пространа.

IV - ИЗБИРАЧКО ПРАВО

А - Активно.

Чл. 6- Право да избира има секои граѓанин от машки и женски пол кои на 11.III.1945 год. навршено полни 18 години, а не е умоболен или осуден на лишение од граѓански права, ако е постојано настанен во некое село, односно град, во федералната единица Македонија, или пак таму временно живее заради околностите причинети од војната или по своја работа.

Избирачкото право имат и сите војни лица без оглед на нивната возраст, но тие во изборите за околските /градски, реонски/ ќе гласуват само ако нивната настаненост во селото /градски реон/ е от по-постојана природа.

Б- Пасивно.

Чл. 7 - Во селски / градски, реонски/ НОО може да биде избран секој граѓанин от машки и женски пол кој на 11.III.1945 год. има навршено полни 18 години, а не е умоболен или осуден на лишение от граѓански права и кој е постојано настанен во односното село /град, реон/ во федералната единица Македонија, или пак таму временно живее заради околностите причинети од војните или по своја работа.

Во околските НОО може да биде избран секој граѓанин от машки и женски пол кој на 11.III.1945 год. има навршено полни 18 год. а не е умноболен или осуден на лишение от граѓански права и кој е постојано настанен во некоја оклија во федералната единица Македонија, или таму временно живее заради околностите причинети од војната или по своја работа.

V - ИЗБИРАЧКИ СПИСОЦИ.

А - Составуванје.

Чл. 8- Селски /градски, реонски/ НОО, а каде нама такви општинските НОО-и са должни најдоцна во рок од 8 дна от обнародувањето на оваја Одлука да состават избирачки списоци во 3 примерци, во кои ќе ги впишат сите жители на своето село /град, реон/ кои имат избирачко право согласно чл. 6 и 7 от ова Одлука.

Во избирачкиот список се записва: презимето, татковото и личноста име на избирачот, дата на раѓането, што работи и каде живее. Кај тие избирачи што отсаструват по службена должност, или поради служба во НОВ, или по какви и да е причини, това се одбележува во оделна забелешка.

Во селата и градовите во кои има повеќе гласувачки места /чл.4/ избирачкиот список требе да се приготви во оделни протоколи за секое гласувачко место.

Селските /градски, реонски / НОО, а каде нема такви општинските НОО са должни да состават и оделни списоци на избирачките средени по азбучен ред со одбележувањето на редниот број под кој избирачот е заведен во избирачкиот список.

Б - Објавување.

Чл. 9 Избирачкиот список треба да биде објавен најдоцна 8 дни пред денот определ за избор, на јавно и за сите достапно место на односното село /град, реон / и да остане така објавен се до денот на изборот.

В . Поправка.

Чл. 10 - Секое лице кое согласно чл. 6 има избирачко право, а во избирачкиот список не е внесено може како за себе така и за друго такво леца да бара да биде запишано во истиот, како и да бара да бидат избришани ~~лицата~~, от избирачкиот список лица кои во него неоправдано са внесени.

40 Сакање за поправка на избирачкиот список се поднесува писмено или усно на надлежната селска / градска , реонска/ избирачка комисија от денот на објавувањето на истиот до еден ден пред изборите.

VI - КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

А - Предложувачи.

Чл. 11 - Кандидатски листови можат да предложуват сите организациони учествуваат во НО борба и тие кои соработуваат во НО покрет.

Б - Составување и поднесување

Чл. 12 - Кандидатските листи можат да содржат повеќе кандидати отколку за односната изборна единица има расположиви места во селскиот /градски, реонски / НОО, односно околски НОО. Едно лице може да се кандидува и за член на селскиот /градски, реонски/ и за член на околски НОО.

Кандидатските листи содржат: презиме, татково и лично име, занимање и место на рабнот ~~работното место~~ на сите кандидати и тоа оделно за кандидатите за селските /градски, реонски/ НОО и оделно за сите кандидати от односната општина за околските НОО, Така составена кандидатска листа се преставуе на селската /градска, реонска/ избирачка комисија најдоцна 7 дни пред изборите.

В. - Објавување.

Чл. 13 - Селските /градски, реонски/ избирачки комисиии се се должни најдоцна 5 дни пред изборот да ги објават кандидатските листи со сите кандидати за селски / градски, реонски/ и околски НОО на јавно ~~место~~ и за сите достапно место. Во поголемите села и градови кандидатските листи се објавуваат на повеќе места, така да во секоје гласувачко место /чл.4 / биде јавно изнесен најмалку еден примерок от листата.

Кандидатските листи треба да останат објавени се до денот и на самиот ден на изборите.

VII * ИЗБИРАЧКИ КОМИСИИ

А - Опти определби

Чл. 14 Изборите ги водат и изведуваат окружните, околски, селски /градски, реонски/ и махалски избирачки комисиии.

Членовите во избирачките комисиии не можат да се кандидуваат во подручјата каде се простира работата на избирачката комисија на која се тие членови.

Б - Подготвителна работа на избирачките комисиии

Чл. 15 - Окружните избирачки комисиии се состојат от 5 до 7 члена кои ги именува Президиумот на АСНОМ от населението на односниот округ.

Изменуваните членови на окружните комисиии ги свикнуена прво заседание колку се може по-бргу секретарот на окружниот НОО. На това заседание окружната избирачка комисииа избира свој преседател, негов заменик и секретар. За конституисањето на комисиата, со потпис на претседателот и секретарот, се известува Президиумот на АСНОМ.

Чл. 16 - Преседателот, а во случај на неговото отсаствие, заменикот ги свикне сите понатамошни заседания на избирачката комисииа,

По потреба или по сакањето на секој одделен член, ги води засиданијата и го установува резултатот на евентуалното гласување обикновеното мнозинство на гласовите.

Чл. 17 - Окружната комисија именува колку се може побргу за сите ~~вк~~ околии на односниот округ околински избирачки комисији, кои се состојат од 5 до 7 члена от населението на односната околия.

В - Околински избирачки комисији.

Чл. 18 - Членовите на околинските избирачки комисији на прво заседание ги свикне секретарот на околинскиот НОО без одложување. На ова заседание околинската избирачка комисија избира свој претседател, негов заменик и секретар. За конституирањето комисијата со потпис на претседаделот и секретарот ја известуе окружната избирачка комисија.

Чл. 19 - По одношение на свикнувањето и водењето на заседанието на околинската избирачка комисија важат определбите на чл. 16 от оваја Уредба.

Членовите на окружната избирачка комисија можат да присуствуваат на заседанијата на околинските избирачки комисији.

Чл. 20 - Околинската избирачка комисија треба со споразумение со околинскиот НОО без одложување да го установи бројот и подручјата на изборните единици от својата околия, и тоа оделно за селските /градски, реонски/ НОО и оделно за околинскиот НОО, како и бројот на членовите кои односните единици избират во селските/градски, реонски/ односно околински НОО согласно чл. 2 и 3 от таја Уредба.

Чл. 21 - Поименен список на сите изборни единици от својата околия и тоа оделно за селски /градски, реонски/ и оделно за околински НОО, со назначение бројот на членовите кои ги избира околински НОО треба околинската избирачка комисија во што по краток рок и во 2 примерци да го претстави на окружната избирачка комисија, која по еден примерак от истиот испраќа на Поверенството за изградувачка власта при Президиумот на АСНОМ.

Чл. 22 - Околинската избирачка комисија го определува денот на изборот во оделните изборни единици по определбите на чл. 1 от оваја Одлука.

Чл. 23 - Околинската избирачка комисија во што по краток рок назначуе за сите села /градои, реони/ на своја околия селски /градски, реонски/ избирачки комисији, кои се состојат от 3 до 5 члена, по можност од населението на односното село /град, реон/.

Членовите на околинските избирачки комисији можат да присуствуваат на заседанијата на селските /градски, реонски/ избирачки комисији.

На селските избирачки комисији во кои нема барем еден член трето класно гимназиално, или на него равно специално образование, околинската избирачка комисија може да испрати на денот на изборот свој делегат, било от својата средина, било некое трето лица, кое ќе присуствува на изборниот акт и ќе биде во помоќ на селската избирачка комисија со својот совет. Овој делегат при евентуално гласување на избирачката комисија нема право на глас.

Г - Селски / градски, реонски/ избирачки комисији

Чл. 24 - Членовите на селските / градски, реонски/ избирачки комисији на прво заседание ги свикне секретарот на селскиот /градски, реонски/ НОО без одложување. На ова заседание комисијата избира свој претседател, негов заменик и секретар. За конституирањето комисијата ја известуе околинската избирачка комисија со потпис на претседателот и секретарот.

Чл. 25 - Во одношение на свикнувањето и водењето на заседанијата на селските / градски, реонски/ избирачки комисији важат определбите на чл. 16 от оваја Уредба.

Членовите на окружните и околинските избирачки комисији, како и делегатот на околинската избирачка комисија /чл. 23/ можат да присуствуваат на заседанијата на селските /градски, реонски/ избирачки комисији.

Чл. 26 - Селските /градски, реонски/ избирачки комисији са должни да се грижат, избирачките списоци да бидат благовремено објавени согласно чл. 9 от оваја Одлука.

Селската /градска, реонска/ избирачка комисија ги приема сакањата за поправка на избирачките списоци согласно чл. 10 от оваја Одлука.

За примањето на сакањата за поправка на избирачките списоци селските избирачки комисији во времето кога избирачкиот список е јавно објавен, ќе определат и објават најмалку по еден работен саат дневно, во кој работен саат треба да биде застапно на расположение на избирачите на определеното от комисијата место, најмалку еден член от селската избирачка комисија.

Во градовите за примањето на сакањето за поправка на избирачките списоци ќе се определат најмалку 4 работни саати, за кое може да биде поставен оделен чиновник.

За примање или одбивање на сакањето за поправка на избирачките списоци решава конечно селската / градска, реонска/ избирачка комисија, која е должна совесно да испита дали сакањето е оправдано или не.

Чл. 27 - Селските /градски, реонски/ избирачки комисији приемиат, испитуваат /чл.11/ и согласно на определбата на чл. 13 от оваја Одлука благовремено ги објавуваат во рок преставените кандидатски листи.

Чл. 28 - Селска /градска, реонска/ избирачка комисија е должна да се грижи изборите да бидат благовремено објавени согласно чл. 29 от оваја Одлука.

Чл. 29 - Во селата / градови, реони / во кои има повеќе гласувачки места чл.4/ селската/градска, реонска/ избирачка комисија е должна најдоцна 10 дни пред изборите да именува за сите гласувачки места махалски избирачки комисији от по 3 члена, по можност од населението на односното гласувачко место-махала.

На махалските избирачки комисији, во кои нема барем еден член трето-гимназиално или равно на него специално образование, селска /градска, реонска / избирачка комисија може да испрати во денот на изборите свој делегат, кој ќе присуствува на изборниот акт и ќе помогне на махалската комисија на својот совет. Овој делегат при евентуално гласување на избирачката комисија нема право на глас.

VIII - ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗБОРИТЕ

Чл. 30 - Денот и времето на трајањето на изборите во оделните избори единици го определува околинска избирачка комисија во споразумение со околинскиот НОО, најдоцна 12 дни пред изборите и тоа така, изборите да се извршат во рокот определен во чл. 1 от Одлуката, а во сите градови и села от една иста општина да се вршат во исти ден и да се свршат исто време.

За ова решение треба околинската избирачка комисија без одложување да ги извести сите заинтересувани селски / градски, реонски/ избирачки комисији.

Чл. 31 - Така определениот ден на изборите, како и избиралиштата каде ќе се вршат изборите, треба селската / градска, реонска/ избирачка комисија да ги објави најдоцна 10 дни пред изборите.

Во случај ако во селото /град, реон/ има повеќе избиралишта треба точно да се објави на кои и какви махали е поделено селото /град, реон /, како и каде се најдува избиралиштата на махалите.

IX - ИЗБОРНИ БЕЛЕШКИ

Чл. 32 - Во времето от преставувањето на кандидатските листи /чл. 12/ до денот на изборите, селската / градска, реонска/ избирачка комисија е должна да приготви по бројот на избирачите на односното село /град, реон / нужното количество изборни белешки, по можност штанпани или писани на писачка машина, во кој ќе се наведат кандидатските листи по ред како са преставени, со оделно означение на кандидатите за селските /градски, реонски / НОО и оделно на тие за околинските НОО.

Натака селска /градска, реонска/ избирачка комисија приготвува за секое избиралиште од својето подручје по една кутија која може да се затвори со клуч, во која ќе се уфрлат изборните белешки.

X - ГЛАСУВАЊЕ

Чл. 33-Изборите ќе се определат во празничен или неделен ден.

Во денот на изборите ќе почне селската /градска, реонска/ односно махалската избирачка комисија, во определено време и во определена зграда со примањето на гласовите.

На гласувањето може да присуствува по еден претставител на преложувачите од секоја кандидатска листа.

Изборите се тајни и се вршат со изборни белешки приготвени согласно чл. 32 от оваја Одлука.

Во случај да има повеќе кандидати отколку има предвидени места за односната изборна единица во селскиот /градски, реонски/ НОО, односно околинскиот НОО /чл. 12/, изборот се врши на тој начин што избирачот на изборната белешка означува со поцртување имињата на оние кандидати за кои гласуваат.

На избирачите да се овозможи да ги направат наведените знаци на изборните белешки без контрола, во тајност, на оделена меса.

Чл. 34 - Избирачи кои са неписмени, или от било какви причини не можат сами да гласуваат, можат да доведат со себе доверено писмено лице за да гласуваат со негов помоќ, така да доведеното лице им ги чита имињата на кандидатите от изборната белешка и на истата означува оние за кои сакаат да гласуваат.

Селските односно махалските избирачки комисији и селските /градски, реонски/ НОО водат грижа за тоа да во денот на изборот на избиралиштата бидат на расположени на избирачите нужен број поверливи писмени лица како би можеле избирачите кои не са во состојание сами да гласуваат да изберат свои помошници.

Секој помошник треба да има избирачки права.

Чл. 35 - Претседателот на избирачката комисија, или во неговото отсуствие неговият заменик, ги води изборите и установува со помоќта на комисијата истоветноста на избирачот со лицето кое е запишано во избирачкиот список.

Истоветноста на избирачот, кого ни еден от избирачката комисија не го познава, се установува на тој начин што избирачот покажува веродостојна лична карта.

Лица кои не са внесени во избирачкиот список не можат да гласуваат.

Чл. 36 - После установувањето на истоветноста на избирачот, претседателот, или било кој друг член от избирачката комисија, или делегатот на околинската, односно селската /градска, реонска/ избирачка комисија ќе даде на избирачот една избирачка белешка, ќе му објасни начинот на гласувањето и ќе го покани да на избирачката белешказначи јасно, со заграда или поцртување на имињата на кандидатите за кои гласува и после да ја свитка белешката и ја уфрли во гласувачката кутија.

да неби избирачката белешка, на која са означени повеќе кандидати отколку има расположиви места /чл. 40/ била невалидна, избирачот оделно да се опоменува за колку од предложените кандидати може да гласува за селскиот /градски, реонски/ НОО и за колку за околинскиот НОО.

Чл. 37 - Ако се гласува со помоќ /чл. 34/ претседателот на избирачката комисија, или било кој член от истата, или делегатот на околинската, односно селската /градска, реонска/ избирачка комисија е должен оделно на истиот да објасни да под страв на наказание определено во чл. 36 от оваја Одлука е должен да ја чева тајната како гласа неговиот избирач и да прибележи на изборната белешка онака како избирачот сака от него.

Доведениот помошник треба пред избирачката комисија да такса дека во целост ќе ја изврши волјата на избирачот и дека ќе ја чува тајната како ќе гласува неговиот избирач.

Лицата кои се на денот на изборот на расположение на избирачите кои не са во можност сами да гласуваат како помошници, согласно вториот став од чл. 34 го даваат ова обештание во почеток на изборите еднаш за целото време на изборот.

Чл. 38 - Секој избирач може да гласува само еднаш. Затоа секретарот на избирачката комисија, или кој било член од истата, после уфрлањето на избирачката белешка во кутијата го означува во избирачкиот список името на оној кој ја фрла белешката, т. е. кој што гласува.

Чл. 39 - За сето време на изборите треба да бидат постојано при стани повеќе од половината членови на селската, односно махалската избирачка комисија.

Чл. 40 - Никој не може да дојде на избиралиштето со оружје или со друго нешто подобно за побој, освен во случаевите предвидени во чл. 41 кога претседателот на избирачката комисија побара помош за одржување на ред на избиралиштето.

Чл. 41 - За спокојствие на избиралиштето се грижи претседателот на избирачката комисија, кој по потреба може да повика помош на оружената сила, која е должна да се одзове на тоа повикување.

Чл. 42 - Во денот на изборите се забранува продажба на алкохолни напитки.

Чл. - СВРШУВАЊЕ НА ГЛАСУВАЊЕТО И РАБОТАТА НА ИЗБИРАЧКИТЕ КОМИСИИ ПОСЛЕ ГЛАСУВАЊЕТО

А - На селските /градски, реонски/ и махалски избирачки комисији

Чл. 43 - Во отнапред определен и објавен час претседателот на избирачката комисија ги преклучува изборите и после тоа избирачката комисија пристапува на пребројување на гласовите.

Покрај членовите на комисијата кои ги водеат изборите и делегатот на околиската, односно селска /градска, реонска/ избирачка комисија, на пребројувањето на гласовите можат да пресаствуват и претседателот и секретарот на досегашниот селски /градски, реонски/ НОО.

Комисијата прво утврдува по забелешките на избирачкиот список колку избирачи гласувале /чл. 38/ и тој број го внесува во записникот. После ја отворува избирачката кутија и ги пребројува сите избирачки белешки кои се најдуваат внатре, па и овој број го внесува во записникот.

Избирачката комисија натака утврдува колку избирачки белешки кои се односаат до изборот на селските /градски, реонски/ НОО не важат, било таја неважност да е от причини што на белешката е наведено повеќе кандидати отколку има расположиви места, востаносниот селски, /градски, реонски НОО, било да имањата на сите кандидати са прецртани, или пак било от кои други причини, и овој налаз го внесува во записник.

После тоа избирачката комисија пребројува колку валидни гласови е добил посебно сикој кандидат за член во селскиот /градски, реонски/ НОО и тој налаз веднага го внесува во записникот со цифри и своа.

Во случај ако двојца или повеќе кандидати добијат равен број гласови, а поради расположивите места во селскиот /градски, реонски/ НОО не можат да влезат сите такви кандидати, тогај избирачката комисија прво се опитува да постигне согласување меѓу кандидатите кој од нив да стане член во НОО. Ако согласието не може да се постигне тогај во присаствието на тие кандидати се решува со жребе кој од нив е избран.

После тоа избирачката комисија пристапува на пребројувањето на гласовите за членови во околскиот НОО, кое пребројување се врши по истот ред како што е речено напред во ст. 3, 4, 5 и 6.

По сакањето на секое присатно лице при бројенето на гласовите во записник ќе се внесе и неговите приговори во врска со пребројувањето на гласовите.

Покрај редовниот записник избирачката комисија

ке состави и еден додаток на истиот во кој ќе се забележи дали за време изборите се случи нешто особено, или не, Во истиот ќе се впише и онава што секој член на комисијата нојде за потребно да се забележи.

Записникот и неговиот додаток го потпишуваат сите оние кои биле присатни при пребројувањето на гласовите.

Чл. 44 - После извршеното пребројување избирачката комисија ги приготвува изборните белешки во еден или повеќе пликови, кои се залепат и преку залепеното место се потпишуваат сите присатни членови на комисијата. Така припремените изборни белешки ги према на чување претседателот на избирачката комисија, кој на крајот на избирачкиот записник потврдуе колку такви пликови е примил. Претседателот ги чува изборните белешки се дури не му се дозволи од околинската избирачка комисија да ги поништи, или не прими некоја друга наредба.

Чл. 45 - Записникот за изборниот акт, заедно со додатокот на записникот, како и избирачкиот список от кого се гледа кои избирачи гласувале от места каде има едно избиралиште, ги прима на чување претседателот на избирачката комисија, кој е должен најдоцна утреданта да ги предаде на реверс на надлежната околинска избирачка комисија.

Записник за изборниот акт, заедно со додатокот на записникот, како и избирачкиот список от кого се гледа кои избирачи гласувале от поедини махали /чл.4 ст.2/ махалската избирачка комисија ги предава наеднаш след свршуењето на гласањето и потпишуењето на записниците на реверс на односната селска /градска, реонска/ избирачка комисија.

Чл. 46 - Селските /градски, реонски/ избирачки комисии на оние места каде има повеќе гласувачки места - махали - веднаш по примањето на изборниот материјал, наведен во чл. 45 ст.2 от оваја Одлука, устанувајат по изборните записници бројот на дадените гласови от сите гласувачки места - махали - и бројот кои добиле поедини кандидати за селски /градски, реонски/ и околински НОО за кое нешто саставуе посебен записник. Целиот овој материјал го прима на чување претседателот на селската /градска, реонска/ избирачка комисија, кој е должен најдоцна утреданта да го предаде на реверс на надлежната околинска избирачка комисија.

Б - На околински избирачки комисии

Чл.47 - Околинската избирачка комисија ќе утврди по изборните записници на селски /градски, реонски/ избирачки комисии колку гласови е добил посебно секој кандидат за член на селски /градски, реонски/ НОО и ќе ги прогласи за избарни оние кандидати за кои во оделните избирачки единици и гласале најповеќе избирачи.

Околинската избирачка комисија испраќа до сите селски /градски, реонски/ избирачки комисии и от својата околина соопштиние за целокупниот резултат от изборите за селски /градски, реонски/ НОО со забелешка кои кандидати према резултатот са избрани. Това соопштиние селски /градски, реонски/ НОО веднага ќе го објави на населението. Друг примерок от ова соопштиние околинската избирачка комисија испраќа на окружната избирачка комисија.

Чл. 48 - На избраните членови на селски /градски, реонски/ НОО околинската избирачка комисија испраќа преку селските /градски, реонски/ комисии полномошно, т. е. потврда да са избарни.

Чл. 49 - Околинската избирачка комисија натака со записник ќе утврди колку гласови добиле во оделните изборни единици поедините кандидати за членови на околинскиот НОО и овој записник, заедно со изборните записници на селски /градски, реонски/ избирачки комисии без одложување ќе го испрати на окружната избирачка комисија.

В - На окружните избирачки комисии

Чл. 50 - Окружната избирачка комисија ќе утврди по испратениот и от околинската избирачка комисија изборен материјал, колку гласови добиле поедини кандидати за членови на околинските НОО во оделните изборни единици и ќе ги прогласи за избрани оние кандидати за кои са гласале најповеќе избирачи.

Окружната избирачка комисија се грижи да се имињата на избрани

те членови за околските НОО објават во седалиштата на односните околии и седалиштата на односните општини и градови от својот округ. По еден примерок от овие објави комисијата испраќа на Поверенството за изградување на власта при Президиумот на АСНОМ.

Чл. 51 - Окружната избирачка комисија издава на избраните членови за околските НОО полномошно; т.е. потврда да са избрани и истото им го испраќа преку околските избирачки комисији.

Чл. 52 - Окружните избирачки комисији го чуваат целиот изборен материјал се дури не примат определени напатствија от Поверенството за изградување на власта при Президиумот на АСНОМ што да прават со истиот.

XII - ЖАЛБИ

Чл. 53 - Против неисправно изведените избори може секој избирач да поднесе жалба до Президиумот на АСНОМ или истиот ако најде да е жалбата умесна, ништи изборите и преку надлежната окружна комисија определува во што пократок рок повторни избори.

XIII - КАЗНЕНИ ОПРАДЕЛБИ

Чл. 54 - Членовите на НОО и избирачките комисији кои намерно постапуваат неисправно при спроведувањето на изборите, ќе се глобаат парично до 50.000 лева, а во потешки случаеви ќе се казнат до 5 години присилна работа.

Чл. 55 - Со наказание присилна работа до 5 години ќе се казни оној:

1/ кој со сила или застрашување пречи на еден или повеќе избирачи да си го употребат своето избирачко право;

2/ кој ќе даде или обека на избирачот дар или каква друга полза да би го навел да гласа за некои кандидати, или мопште да не гласа.

3/ избирач кој прими дар од некој, или се согласи со негово обекање за некаква полза да би гласал за од него посочените кандидати, или воопште да не гласа.

Чл. 56 - Со глоба од 50.000 лева и со наказание на присилна работа до 5 години ќе се казни оној помошник на избирачот кој не е во состојание сам да гласа, кој ќе ја издаде тајната како гласал неговиот избирач.

Со наказание до 10 години присилна работа ќе се казни оној помошник кој не ќе гласа по налог на избирачот кој не е во состојание сам да гласа.

Чл. 57 - Со наказание до 2 години присилна работа и парично до 10.000 лева ќе се казни оној:

1/ избирач кој гласа повеќе пати од еднаш;

2/ кој гласа место друго лице и под негово име, или се пријави да така гласа; и

3/ кој на избиралиштето врши агитација, изнесуе лажни вести, разнесуе слики, плакати или други средства, смета на избиралишната комисија да врши својата работа било со викањии или претња или на истата нанесуе увреди.

Чл. 58 - Парично до 10.000 лева или со наказание до 1 година присилна работа ќе се казни оној кој на избиралиштето се држи непристојно или откаже да ја исполни заповедта на претседателот на избиралишната комисија.

Чл. 59 - Кој на денот на изборите нападне избирачката комисија физички ќе се казни на присилна работа до 10 години, доколку ова нападение не биде такво да се наказува со потешко наказание.

Чл. 60 - Кој без повикување на претседателот на избирачката комисија дојде на избиралиштето со оружје, или друго некое средство подобно за постој, ќе се казни со 1 година присилна работа.

Чл. 61 - Кој без повикување на претседателот на избирачката комисија донесе или повика оружана сила ќе се казни до 5 години присилна работа.

Чл. 62 - Кој на денот на изборот продава алкохолни напитки ќе се кезни со 1 година присилна работа.

Чл. 63 - Сите наказателни дела предвидени во оваја Одлука застарујат за една година.

Чл. 64 - Сите кривици по оваја Одлука суда околинските граѓански судови, а доколку истите до денот на изборте не бидат основани ќе се судат од војните судови.

XIV - ПРЕЛАЗНИ И ЗАВРШНИ ОПРЕДЕЛБИ

Чл. 65 - Повереникот за изградување на власта при Президиумот на АСНОМ се ополномоштуе да дава потребни толмачења, на оваја Одлука во колку се покажи потреба.

Чл. 66 - Оваја Одлука стапуе во сила со денот на објавувањето.

Секретар

Д-р Б. Спиоров, с.р.

ПОВЕРЕНИК
за изградување на власта
Н. Минчев, с.р.

Претседател
М.А. Ченто с.р.

Да е преписот верен на својот оригинал, напечатен во "Службен весник на федерална единица Македонија во Федеративна демократска Југославија" бр. 2 од 23 февруари 1945 година, ТВРДИ

Одговорен уредник на "Службен Весник на НРМ"

Скопје 3 декември 1947 год
Скопје



Љуб. Б. Исахијев